

Поминаа седум години од терористичките напади врз цели во САД. Светскиот трговски центар во Њујорк и во Пентагон во Вашингтон беа мети на терористичката организација, која посегна по американската гордост, моќ и достоинство. За овие неколку години светот влезе во глобална војна против модерното зло и софистицираниот начин на војување, кој полека но сигурно ги истисна конвенционалните војни од воените стратегии и доктрини. Тероризмот стана секојдневие.

Ирак, Авганистан, Шпанија, Британија, Германија, Балканот, Пакистан, Индонезија... Зарем денес има слободна и безгрижна земја во светот? Зарем има место на земјиното тло, кое е безбедно од заканиите на терористичките организации и нивните следбеници? Нивниот начин на војување, проткаен со верски елементи, од година в година се претвора во цивилизациски и религиски судир на две хемисфери.

Се создаде нова практика во односите меѓу муслиманскиот и христијанскиот свет, па

оттука секоја нова терористичка епизода и возвраќањето на ударот од страна на западните сојузници, многумина знаат да го толкуваат како војна на верска основа или обид за уривање на нечија цивилизација. Денес Западот игра на друг терен, не на својот.

Доктрината дека противникот се поразува на неговата територија, Американците успешно или помалку успешно ја практикуваат изминатите години. Поуките од 11 септември донекаде се извлечени, иако претстои уште макотрпна работа и уште време за да му се застане на опашот на глобалниот тероризам.

Во меѓувреме, се консолидираат и силите на оние кои се обидуваат во светот да завладее хаос и безредие, кои настојуваат да го уништат западниот свет и тие потоа да владеат со него.

Борбата со тероризмот продолжува. Таа е тешка, можеби и најтешката досега. Терористичката империја на Ал Каида и Осам Бин Ладен секојдневно доживува порази, но далеку е од фазата на уништување. Таа се обновува, се развива, се заканува... Претстои уште многу напор за нејзино целосно разбивање и уништување.

**З**аканите од Ал каида не стивнуваат. И покрај тоа што таа оваа деценија претрпе сериозни удари по нејзината инфраструктура и келиите кои ги има распространето низ цел свет, сепак водачите на организацијата со своите нови тактики и стратегии не ги оставаат на мира западните земји. Предупредувањата кои ги упатуваат локалните и регионалните лидери од оваа терор група до европските земји сериозно се разгледуваат како реална опасност.

Групацацијата на Бин Ладен како нови мети за напад ги гледа европските метрополи, пред сè, земјите кои имаат свои воени контингенти во Ирак и во Авганистан. Колку заканите и да се неверодостојни и имаат само маркетиншко-психолошки ефект на заплашување, толку тие треба да се сфатат сериозно. Безбедносно-разузнавачките служби сè повеќе влегуваат во рации и акции, кои водат во насока на сузбивање и елиминирање на организираниите групи, кои планираат бомбашки напади во западноевропските држави. Европа влегува во уште една чувствителна и ризична фаза за својата континентална безбедност. Проблемите кои настанаа во редовите на нејзините земји-членки во контекст на единството, создава дополнителни проблеми кои се одразуваат и на безбедносен план.

Од друга страна, пак, загрижува и уште една околност, која засега е неофицијална. Имено, сè повеќе сомневања се појавуваат во редовите на организациите на прогонот дека дел од западните земји создаваат вештачки организирани терористички акции низ Европа, а потоа истите им ги припишуваат на терористичките организации. Цел е активно да се продолжи борбата против глобалниот тероризам надвор од европските граници, односно онаму каде што се жариштата и изворите на Ал каида, во Ирак, Авганистан, Иран и во Пакистан. Ова создава дополнителна тешкотија во перцепцијата, откривањето и неутрализирањето на вистинските терористички групи.

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

# ОСАМА БИН ЛАДЕН Е ПООПАСЕН МРТОВ ОТКОЛКУ ЖИВ



## БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ ИЛИ НЕОКОЛОНИЈАЛИЗАМ?

Професорот по современа историја на Универзитетот "Вал", Даниел Гансер, неодамна ја објави книгата под наслов "Тајната армија на НАТО - тероризмот во Западна Европа". Според негови тврдења, западните земји во текот на изминатите 50 години во Европа организирале низа терористички акции, кои потоа им ги припишувале на крајно

левите политички сили за да ги дискредитираат пред својот електорат. Таа стратегија се применува и денес, за да се предизвика страв од исламот и за да се оправдаат идните војни, кои би се воделе за освојување на нафтените полиња.

Оттука, многумина го поставуваат прашањето дали западниот свет навистина се залага за унапредување на човековите права и слободи и за развој на демократските процеси или се обидува да спроведе свои методи на неоконијализам. Многу противречности.

## ЖЕНИ ТЕРОРИСТИ ВО ЕВРОПА



Пред извесно време специјалните служби во Европа добиле напомена строго да трагаат по жените кои имаат некаква врска со исламистичките подземни кругови. Одредени политичко-безбедносни и разузнавачки структури имаат сознанија дека во блиска иднина Ал каида и сродните групи ќе го

вооружат понежниот пол во Европа, нешто што подолго време е присутно на Блискиот Исток. Имено, секојдневно сме сведоци на самоубиствени бомбашки напади во Ирак и во други земји, кои ги изведуваат жени-самоубијци. Особена загриженост предизвикува фактот дека потенцијалните терористички камикази можат да имаат целосно европски изглед. Тоа би ја отежнало акцијата на безбедносните служби во обидот да се преземат превентивни мерки и навреме да се откријат. Разузнавачките служби на В. Британија, Шпанија, Германија и на Франција работат на проценка на ризиците и разработуваат стратегија за дејствување против можната масовна појава на жени терористи на европскиот континент. За таа цел е формиран нов оддел со аналитички центар во Брисел.

Своевиден пример за неоконијализам е Ирак. Земјата е распадна по сите рабови, не се знае ниту кој пие, ниту кој плаќа, а за таму да се живее безбедно е исто како да му ја одземете боцата со воздух на нуркачот во морските длабочини. Медиумските извештаи дека Ирак спроведува проекти за создавање атомска бомба и за развој на нови генерации хемиско оружје, одамна се покажаа како неверодостојни. А, тоа беше поводот и оправдувањето за воената кампања во оваа земја на Блискиот Исток. Сè ова што денес се случува таму е колатерална штета, произлезена од една неоконијалистичка авантура. Дури и за погрешните анализи на разузнавачките служби никој не побара понесување одговорност, ниту за лажите кои беа пласирани за наводната поврзаност на официјален Багдад со мрежата на Бин Ладен.



"Талибанците победуваат во војната. Поради тоа, тие треба да се најдат на списокот на забранети организации во Пакистан. Цел свет почнува да ја губи битката против теророт. Ова е идеолошка војна. Ова е наша земја и ние мораме да ја одбраниме. Светот ја губи војната затоа што мислам дека Талибанците имаат предност. Ова не е опасност само за Пакистан или за Авганистан, ова во иднина ќе се шири подалеку. Цел свет ќе го почувствува влијанието на тероризмот".

*Асиф Али Зардари, сопруг на Беназир Бутто и кандидат за претседател на Пакистан*

Повеќе од две децении светот живее во паралелни системи, во кои за едните важат правилата на законско и демократско однесување, а за други не. Уште повеќе иритира фактот што секојдневните демократски оратори, истовремено се и најголемите узурпатори на меѓународното право и на цивилизациските вредности.





Британскиот суд го прогласи за виновен тинејџерот Хамад Мунши, кој беше обвинет за поседување упатства за производство на напалм бомби. Мунши има само 16 години и тој е најмладиот осуден терорист во В. Британија. Во неговата куќа полицијата пронашла упатства за правење експлозивни под наслов "Како да се убива". Инаку, според информациите од безбедносните служби, тој на 15-годишна возраст се вклучил во екстремна група, задолжена за пронаоѓање луѓе кои би убивале неверници. Мунши бил спречен во обидот да замине во џихад, откако полицијата открила Интернет преписка меѓу него и водачот на една исламистичка група, кога на тинејџерот му се давале упатства како да внесе нож во авион. Во неговиот компјутер биле откриени и пропагандни материјали на Ал каида и видеоснимки кои промовираат убиства и уништување.

## КИБЕРНЕТИКАТА ВИНОВНА ЗА РАСТОТ НА АЛ КАИДА

Денес на слобода се речиси сите важни водечки личности на Ал каида. Недостапни се Бин Ладен, Ал Завахири и терор лидерите од понизок ранг.



**ТАНДЕМОТ БИН ЛАДЕН - АЛ ЗАВАХИРИ ВО ПОТРАГА ПО НОВИ ФОРМИ НА ТЕРОРИЗАМ**

Британската полиција подигна обвинение против тројца мажи, осомничени за упатување закани кон британскиот премиер, Гордон Браун, на еден исламистички сајт. Обвинението е против Ишак Канмија, заради планирање убиства и заради припадноста на терористичката организација Ал каида, како и против Абас Икбала и Илијас Икбала, кои растурале забранети публикации. Сите се на возраст од 20 до 23 години, а биле уапсени на аеродромот во Манчестер. Оваа група се декларирала како "Ал каида во Велика Британија". Премиерот Браун и неговиот претходник Тони Блер се наведени како можни мети на самоубиствени напади, доколку В. Британија не ги повлече своите воени сили од Ирак и доколку не ги ослободи муслиманските затвореници во Велика Британија.



Иако околу нив досега обрачите силно се стегаа, сепак досега никој не успеа да им влезе во кругот во кој тие се движат. Одвреме-навреме се уништува по некоја нивна ќелија, но сосема недоволно за да бидат елиминирани од корен. Многу западни експерти досега тврдеа дека Осама и Завахири можеа да бидат фатени одамна, но од друга страна, пак, нивното апсење или егзекуција е многу полош избор отколку да бидат на слобода. Доколку некој се обиде нивната смрт да ја поистовети со мачеништво, тогаш тие стануваат симбол за исламска хомогенизација.

Денес Ал каида е најсвежа и најжива во кибернетскиот простор. Според податоците на експерти од Саудиска Арабија, денес во светот постојат околу шест илјади Интернет сајтови, кои функционираат во име на оваа терористичка

организација и кои ја шират нејзината идеологија. Секоја година нивниот број се зголемува за околу 900. Сајтовите постојано се затвораат, за повторно да се отвораат под друго име, па оттука нивниот број е константно непроменлив. Вештината за управување со кибернетскиот простор ѝ овозможи на Ал каида да се наметне во сите светски општествени пори и да стане фактор кој има соодветна медиумска поткрепа. Британците, кои имаат големо искуство во борбата против тероризмот во Северна Ирска, тврдат дека раководењето од еден централизиран центар одамна веќе е минато, па оттука и Ал каида денес функционира како аморфно тело, составено од неповрзани, засебни и неусогласени мали терористички групи, кои ги обединува Интернет просторот.